



Прашалник табела за поднесување на иницијативи за
„Развој на концептот за едно општество и
интеркултурализам во Република Македонија

Потполнува: м-р Весна Попоска

Меѓународен Универзитет ВИЗИОН

Изберете кластер (означете со bold или underline):	1 правна рамка, 2 образование, 3 култура, 4 медиуми, 5 локална самоуправа, 6 млади, 7 општествена кохезија и интеграција
Проблем (кој постои во означениот кластер и за кој имате предлози за решенија):	<p>1.1. Наставата на мајчин јазик за заедниците кои се под 20% државата ја обезбедува за основно и средно образование, но не и за високо. Согласно Законот за високото образование, државата финансира високо образование на македонски јазик и на јазикот кој го зборуваат најмалку 20% од граѓаните, додека другите заедници можат да основаат високообразовни институции од сопствени средства како приватни лица. Со ова, учениците на помалите заедници кои учеле основно и средно образование на мајчин јазик, кога се запишуваат на факултет имаат реална јазична бариера за време на студиите што може да доведе со системска дискриминација на долг рок, но и до ограничувања на шансите за професионален и академски развој. Затоа, неопходно е да се интервенира и да се изнајдат механизми преку кои државата ќе ги охрабри заедниците во напорите за организирање на настава на мајчин јазик во високото образование. На пример, тоа можат да бидат олеснети административни процедури, или воспоставени договори за соработка и поддршка со матичните држави.</p> <p>1.2. проширување на академскиот простор и мобилност; интеркултурно учење низ примери</p>
Сектор за односи со јавноста Президентска секретарија Влада на Република Македонија	Бул. „Илинден“ бр. 2 1000 Скопје Република Македонија Тел.: +389 2 3123 371 Факс: +389 2 3123 375 Е-мејл: press@vlada.gov.mk
1 Предлог иницијатива или активност со кои може да се решава проблемот (ако е	Измени во Законот за високо образование на пример, признавање на наставно-научни и научни звања по принцип на



можно, времетраење иницијативата):	наведете на	Лисабонската конвенција за признавање на високообразовните квалификации во европскиот регион и по принцип на реципроцитет како и усогласување на Законот за високото образование со Законот за странци во поглед на олеснети процедури за регулирање на престој и воведување на пофлексибилни механизми за академска мобилност.
Имплементатор/и (кои чинители можат да ја реализираат активната):		Министерство за образование и наука Министерство за внатрешни работи Министерство за надворешни работи

Изберете кластер (означете со bold или underline):	1 правна рамка, 2 образование, 3 култура, 4 медиуми, 5 локална самоуправа , 6 млади , 7 општествена кохезија и интеграција
Проблем (кој постои во означениот кластер и за кој имате предлози за решенија):	Недостиг од алтернативен простор за креативно изразување и афирмација на младинските субкултури
Предлог иницијатива или активност со кои може да се решава проблемот (ако е можно, наведете времетраење на иницијативата):	Објекти кои се во државна сопственост а не се искористеи (фабрички хали, младински домови, одморалишта и слично) да им се отстапат на општините и младите и да се пренаменат како простор за креативно изразување: музички проби на алтернативни бендови, атељеа за фотографија и сликање и слично), како и за заштитни работилници за млади со посебни потреби



Имплементатор/и (кои чинители можат да ја реализираат активноста):	Агенција за млади и спорт Министерство за локална самоуправа Министерство за култура
--	--

Изберете кластер (означете со bold или underline):	1 правна рамка , 2 образование, 3 култура, 4 медиуми , 5 локална самоуправа, 6 млади , 7 општествена кохезија и интеграција
Проблем (кој постои во означениот кластер и за кој имате предлози за решенија):	Неквалитени содржини во медиумскиот етер (содржини и емисии кои промовираат насилство, агресија и шунд) но и портали кои шират fake news
Предлог иницијатива или активност со кои може да се решава проблемот (ако е можно, наведете времетраење на иницијативата):	Промена на Законот за аудио и аудиовизуелни програмски услуги
Имплементатор/и (кои чинители можат да ја реализираат активноста):	Влада на РМ - министер без ресор за комуникации, отчетност и транспарентност, МИОА, АЕК, ЗНМ

Изберете кластер (означете со bold или underline):	1 правна рамка, 2 образование, 3 култура, 4 медиуми, 5 локална самоуправа, 6 млади , 7 општествена кохезија и
--	---



	интеграција
Проблем (кој постои во означениот кластер и за кој имате предлози за решенија):	Издавање на лични документи за млади со посебни потреби и олеснување на административните процедури во другите сфери
Предлог иницијатива или активност со кои може да се решава проблемот (ако е можно, наведете времетраење на иницијативата):	Иницијатива до МВР за подготвување на посебни обрасци и процедури за лица со посебни потреби, особено за лица со аутистични нарушувања кои имаат сериозен проблем со сензорната интеграција
Имплементатор/и (кои чинители можат да ја реализираат активноста):	Министерство за внатрешни работи
Изберете кластер (означете со bold или <u>underline</u>):	1 правна рамка, 2 образование, 3 култура, 4 медиуми, 5 локална самоуправа, 6 млади, 7 општествена кохезија и интеграција
Проблем (кој постои во означениот кластер и за кој имате предлози за решенија):	
Предлог иницијатива или активност со кои може да се решава проблемот (ако е можно, наведете времетраење на иницијативата):	
Имплементатор/и (кои чинители можат да ја реализираат активноста):	

